

656.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња, Бр. 09-8185/11, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8471/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

657.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња**

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња, Бр. 02-1011/3, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 30.11.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“

Бр. 09 – 8185/11  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

658.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

#### **за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал, Бр. 09-8185/12, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8472/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### **659.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал**

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал, Бр. 02-1011/6, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 30.11.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“.

Бр. 09 – 8185/12  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

### **660.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

#### **за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за вршење на дезинфекција**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за вршење на дезинфекција, Бр. 09-8185/13, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8473/1  
30 декември 2020 година  
Куманово  
**661.**

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на цени за вршење на дезинфекција**

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на цени за вршење на дезинфекција, Бр. 02-1090/9, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 17.12.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“.

Бр. 09 – 8185/13  
28 декември 2020 година  
Куманово  
**662.**

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок****за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово, Бр. 09-8185/17, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8477/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**663.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово**

1. Се дава согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово, Бр. 02 - 480/4, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 16.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/17  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**664.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп, Бр. 09-8185/18, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8478/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**665.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп**

1. Се дава согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп, Бр. 02 – 480/20, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 16.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“.

Бр. 09 – 8185/18  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**666.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 09-8185/21, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8481/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### **667.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 02-1631/3, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 27.11.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“

Бр. 09 – 8185/21  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

668.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 09-8185/22, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8482/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

669.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 октомври 2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 02-1631/4, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 27.11.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“

Бр. 09 – 8185/22  
28 октомври 2020 година

Совет на Општина Куманово  
Претседател,

Куманово  
670.

Атина Мургаشانска, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 -2023 година**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 09-8185/23, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8483/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

671.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година, Бр. 02-1631/5, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата одржана на 27.11.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“



Бр. 09 – 8185/23  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

672.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

**за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за пресметка на плата на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово**

1. Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за пресметка на плата на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово, Бр. 09-8185/26, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8486/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
Максим Димитриевски, с.р.

673.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 25 став 1 точка 41 и член 71 став 2 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

**за давање согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за пресметка на плата на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово**

1. Се дава согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за пресметка на плата на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово, Бр. 02 – 357/1, донесена од Управниот одбор на јавната општинска установа, на седницата одржана на 09.12.2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Куманово“.

Бр. 09 – 8185/26  
28 декември 2020 година

Совет на Општина Куманово  
Претседател,

Куманово

Атина Мургаشانска, с.р.

**674.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

#### за објавување на Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2021 година

1. Се објавува Решението за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/64, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8524/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**675.**

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 став 4 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и член 121 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 12/09), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### за формирање на Комисија за изготвување на Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2021 година

1. Се формира Комисија за изготвување на Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2021 година, во состав:

#### За претседател:

- Томица Илиќ

#### За членови:

- Благојче Јаќимовиќ
- Драган Петковски
- Ивица Костовски

- Миле Андоновски
- Фљурим Имери
- Ненад Ѓорѓевиќ
- Осама Муадини
- Сашо Милковски
- Фатмир Идризи
- Саша Николиќ
- Зоран Петрушевски
- Борислав Додевски

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/64  
29 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**676.**

Врз основа на член 50, став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М. бр.05/02“), член 62, став 6 и член 67, став 2 од Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија., бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ р.248/20), Градоначалникот на Општина Куманово донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за констатирање престанок на мандат на вршител на должност - директор на Јавна установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово**

1. Мандатот на вршител на должност-директор на Јавна установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“-Куманово, **Љубица Павловски**, престанува заклучно со 20.12.2020 година, поради истекот на периодот на мандатот за кој е избран;
2. Со донесување на ова Решение, престанува да важи Решението на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-1956 од 19.06.2020 година;
3. Решението стапува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

### **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово Бр.08-УП1-1956 од 19.06.2020 година, Љубица Павловски беше избрана за вршител на должност – Директор на Јавна Установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово, со мандат до 6 месеци. Согласно одредбите од Законот за ученички стандард за периодот на траењето на мандатот на вршител на должност – директор на општински ученички дом и за надлежностите на Градоначалник на Општина, Градоначалникот на Општина Куманово одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**Правна поука:** На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.08 УП1- 4082  
21 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**677.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М. бр.05/02“), член 62, став 6 и член 67, став 1 и 2 од Законот за ученички стандард, „Службен весник на Република Македонија, бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.248/20), Градоначалникот на Општина Куманово донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за именување на вршител на должност - директор на  
Јавна Установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово**

1. За вршител на должност - директор на Јавна установа – Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово, **СЕ ИМЕНУВА Љубица Павловски, ВСС**, воспитувачво именуваната јавна установа.
2. Мандатот на вршител на должност -директор на јавна установа од точка 1, трае до изборот на нов директор, но не подолго од шест месеци од денот на неговото именување;
3. Решението влегува во сила со 21.12.2020 година и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

### **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Со Решение на Градоначалникот на Општина Куманово беше констатиран престанок на мандатот на вршител на должност – Директор на ЈУ-ОУД „Професор Мијалковиќ“ – Куманово, поради истек на периодот на мандатот. Согласно член 67, став 1 и 2 од Законот за ученички стандард, Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на директорот, именува вршител на должност – Директор, од редот на вработените во ученичкиот дом. Постапувајќи согласно наведениот закон, Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**Правна поука:** На ова Решение е дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Бр.08 УП1-1956  
21 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

678.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

#### **за објавување на Правилник за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Правилникот за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/31, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8491/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

679.

Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр.13/03, 13/07, 8/15 и 11/19) и член 22-а став 3 од Законот за спортот („Службен весник на РМ“ бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 61/2016, 106/2016 и 190/2016 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019 и 244/2019), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ПРАВИЛНИК**

#### **за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година**

### **Член 1**

Со овој Правилник се уредуваат услови, критериуми, начин и постапка за доделување на средства предвидени во Буџет на Општина Куманово за задоволување на потребите и интересите на граѓаните на Општина Куманово во областа на спортот преку реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово која се усвојува од страна на Совет на Општина Куманово.

### **Член 2**

Потреби и интереси на граѓаните во областа на спортот за чие остварување се обезбедуваат средства од Буџет на Општина Куманово и преку Општински сојуз на спортови Куманово се распределуваат до крајните корисници се:

- ▶ развој на масовниот спорт и рекреативни активности на граѓаните, опфатен во програмите на спортските и спортско рекреативните клубови, во реализација на училишниот систем, спортот за сите, а особено спортско рекреативните активности на лица со посебни потреби.
- ▶ Организирање на спортски приредби и манифестации, подржување на систем на натпревари на општинско ниво во одредени спортови и категории, подржување на традиционалните спортски натпревари и манифестации од национален и меѓународен карактер, подржување на училишниот систем на натпревари, систем на манифестации и форми на натпревари за лица со посебни потреби, како и масовни спортско-рекреативни активности на граѓаните.
- ▶ Поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и професионалните спортски клубови регистрирани на подрачје на општина Куманово.

### Член 3

Критериуми врз основа на кои ќе се врши распределба на средства се следниве:

1. Натпреварување во највисок ранг во систем на натпревари (супер лиги и први лиги во зависност како е реализиран систем на натпревари)
2. Настапи на спортски клубови на натпревари од меѓународен карактер како официјални претставници на Република Северна Македонија и Општина Куманово
3. Постигнати резултати на национално и меѓународно ниво
4. Трошоци од натпреварување
5. Медиумска застапеност и популарност на спортот
6. Традиција на спортот
7. Здравствено, социјално и друго влијание на учесниците
8. Рекламна атрактивност

### Член 4

Основни услови за распределба на средства од Буџет на Општина Куманово преку Општински сојуз на спортови Куманово се:

- ▶ седиштето на спортскиот клуб да е на територија на Општина Куманово
- ▶ да биде поднесена Годишна програма за спортски активности од страна на спортските клубови
- ▶ да биде поднесено барање до Општински сојуз на спортови Куманово за реализација на Годишна програма на спортски активности и висина на средства потребни за реализација на програмата
- ▶ да биде поднесен извештај за искористени финансиски средства до Општински сојуз на спортови Куманово за секоја фискална година, најдоцна до 31 Јануари наредната година.

### Член 5

Врз основа на критериумите определени во член 3 од овој Правилник од Буџет на Општина Куманово преку Општински сојуз на спортови Куманово ќе се распределат финансиски средства во следниот износ по ставки:

Ставка I – Спортско рекреативни активности- спорт за сите, спорт за инвалиди-лица со посебни потреби _____	750.000 ден
Ставка II – Спортски приредби, турнири и манифестации од посебен интерес за Општината _____	300.000 ден
Ставка III - Општински сојуз на спортови – Програмски основи _____	1.550.000 ден
Ставка IV – Натпреварувачки – врвен спорт и поддршка во реактивирање на постојаните и создавање на нови спортски клубови во поедини спортски дисциплини _____	5.600.000 ден
Ставка V -Поддршка во обезбедување на превоз, сместување, исхрана, спортски терени и објекти за одржување на тренажен процес и првенствени натпревари на спортските клубови и сојузи _____	1.200.000 ден.
Ставка VI – Училишен спорт _____	1.500.000 ден
Ставка VII –Непредвидени трошоци _____	2.600.000 ден
<b>Вкупно по ставки од I до VII :</b>	<b>13.500.000 ден.</b>

Средствата предвидени во овој член може да бидат варијабилни во зависност од степен на реализација на Буџетот на Општина Куманово за тековна година и ќе се распределуваат од страна на Општински сојуз на спортови Куманово во граници на предвидените финансиски средства, применувајќи ги критериуми наведени во чл.3 од овој Правилник.

Распределбата на средствата према рангот и видот на натпреварувањата ќе го изврши УО на Општинскиот сојуз на спортови Куманово во координација со Одделение за култура и спорт при Општина Куманово за што ќе поднесе извештај на Советот на Општина Куманово.

#### Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/31  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

#### 680.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

#### Заклучок

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година, Бр. 09-8185/3, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8463/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

### 681.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/3  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

### 682.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/4, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8464/1

Градоначалник



30 декември 2020 година  
Куманово

на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**683.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/4  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**684.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година, Бр. 09-8185/5, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8465/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**685.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/5  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

### **686.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година, Бр. 09-8185/6, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8466/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**687.**

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година**

1. Се усвојува Извештајот за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/6  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**688.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/7, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8467/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**689.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово

(„Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/7  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**690.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/8, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8468/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**691.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/8  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

**692.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на општина Куманово во 2021 година, Бр. 09-8185/9, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8469/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**693.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Оперативна програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година**

1. Се усвојува Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/9  
28 декември 2020 година  
Куманово  
**694.**

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/10, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8470/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**695.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/10  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**696.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година, Бр. 09-8185/14, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8474/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**697.**

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година

1. Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/14  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**698.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година, Бр. 09-8185/15, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8475/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**699.**

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година**

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/15  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**700.**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информација за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи, Бр. 09-8185/16, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8476/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**701.**

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Информација за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи**

1. Се усвојува Информацијата за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 - 8185/16  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**702.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП  
„Пазаришта“ – Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/19, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8479/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**703.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/19  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**704.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програма за работа на ЈП „Водовод“ –  
Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/20, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8480/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**705.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/20  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**706.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Работната програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Работната програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово, Бр. 09-8185/24, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила/ со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8484/1

Градоначалник

30 декември 2020 година  
Куманово

на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**707.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Работна програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово**

1. Се усвојува Работната програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/24  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

**708.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година, Бр. 09-8185/25, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8485/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

**709.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на

РМ“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 25 став 1 точка 27 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/25  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

710.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/28, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8487/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
Максим Димитриевски, с.р.

711.

Врз основа на член 159 став 1 и 3 од Законот за правда на децата („Службен весник на РМ“ бр. 148/13 и „Службен весник на РСМ“ бр. 152/19 и 275/19) и член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и

11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/28  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

**712.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 2021 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 2021 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово, Бр. 09-8185/27, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8488/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
Максим Димитриевски, с.р.

**713.**

Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Годишна програма за 2021 година на Фондација за култура и спорт  
„Куманово“ - Куманово**

1. Се усвојува Годишната програма за 2021 година на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ - Куманово.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/27  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

**714.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

**Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година, Бр. 09-8185/29, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8489/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
Максим Димитриевски, с.р.

**715.**

Врз основа на член 374 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19) и член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2020 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 – 8185/29  
28 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

## 716.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година, Бр. 09-8185/48, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8508/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
Максим Димитриевски, с.р.

## 717.

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година.



2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 - 8185/48  
29 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

**718.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Стратегијата за развој на туризмот во Општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024)**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Стратегијата за развој на туризмот во општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024), Бр. 09-8185/58, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8518/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
Максим Димитриевски, с.р.

**719.**

Врз основа на член 66 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Стратегија за развој на туризмот во Општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024)**

1. Се усвојува Стратегијата за развој на туризмот во општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024).
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 - 8185/58  
29 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
Атина Мургаشانска, с.р.

720.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### **Заклучок**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година, Бр. 09-8185/59, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8519/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

721.

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година**

1. Се усвојува Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 - 8185/59  
29 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

722.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општина Куманово, Градоначалникот на Општина Куманово, донесе

### Заклучок

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година, Бр. 09-8185/60, што Советот на Општина Куманово го донесе на седницата одржана на 29 декември 2020 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 08-8520/1  
30 декември 2020 година  
Куманово

Градоначалник  
на Општина Куманово,  
**Максим Димитриевски, с.р.**

723.

Врз основа на член 69 од Статутот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 13/03, 13/07, 8/15 и 11/19), Советот на Општина Куманово, на седницата одржана на 29 декември 2020 година, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година

1. Се усвојува Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Бр. 09 - 8185/60  
29 декември 2020 година  
Куманово

Совет на Општина Куманово  
Претседател,  
**Атина Мургаشانска, с.р.**

### СОДРЖИНА

- 598.** Заклучок за објавување на Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година..... 532
- 599.** Одлука за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година..... 532
- 600.** Заклучок за објавување на Одлука за обезбедување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година..... 535
- 601.** Одлука за обезбедување на помош за домување на материјално и станбено необезбедени лица корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2021 година..... 536
- 602.** Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за доделување на средства во вид на еднократна парична помош или помош во натура за 2021 година..... 538
- 603.** Одлука за утврдување на право на користење и на критериуми за доделување на средства во вид на еднократна парична помош или помош во натура за 2021 година..... 538
- 604.** Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2020/2021 година..... 540
- 605.** Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2020/2021 година..... 541
- 606.** Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основното образование за 2021 година..... 543
- 607.** Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за основното образование за 2021 година..... 543

608. Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средното образование за 2021 година	545	620. Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на висина на благајнички максимум за готовинско плаќање од Буџетот на Општината Куманово за 2021 година.....	558
609. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок – дотации за средното образование за 2021 година.....	545	621. Одлука за утврдување на висина на благајнички максимум за готовинско плаќање од Буџетот на Општина Куманово за 2021 година	558
610. Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност за кофинансирање на реконструкција на кров на спортска сала Куманово.....	547	622. Заклучок за објавување на Одлука за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор.....	559
611. Одлука за давање согласност за кофинансирање за реконструкција на кров на спортска сала Куманово.....	547	623. Одлука за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор.....	559
612. Заклучок за објавување на Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово.....	548	624. Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2021 година за ангажирање на 25 (дваесет и пет) работници преку агенција за привремени вработувања во Општина Куманово	560
613. Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово.....	549	625. Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општината Куманово за 2021 година за ангажирање на 25 (дваесет и пет) работници преку агенција за привремени вработувања во Општина Куманово.....	560
614. Заклучок за објавување на Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово – паркинг“ Куманово.....	550	626. Заклучок за објавување на Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2020 година	561
615. Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово – паркинг“ Куманово.....	550	627. Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2020 година.....	561
616. Заклучок за објавување на Одлука за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2021 година	551	628. Заклучок за објавување на Програма на културни манифестации на Општина Куманово за 2021 година.....	561
617. Одлука за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2021			

година.....	551	<b>629.</b> Програма на културни манифестации на Општина Куманово за 2021 година.....	562
<b>618.</b> Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2021 година.....	557	<b>630.</b> Заклучок за објавување на Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година.....	562
<b>619.</b> Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година	557	<b>642.</b> Заклучок за објавување на Програма на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на Општина Куманово за 2021 година.....	570
<b>631.</b> Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година	571	<b>643.</b> Програма на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на Општина Куманово за 2021 година.....	631
<b>632.</b> Заклучок за објавување на Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2021 година.....	584	<b>644.</b> Заклучок за објавување на Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на подрачје на Општина Куманово за 2021 година.....	632
<b>633.</b> Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во 2021 година.....	585	<b>645.</b> Програма за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на подрачје на Општина Куманово за 2021 година.....	646
<b>634.</b> Заклучок за објавување на Програма за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година.....	592	<b>646.</b> Заклучок за објавување на Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2021 година	650
<b>635.</b> Програма за социјална заштита на Општина Куманово за 2021 година	592	<b>647.</b> Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2021 година	650
<b>636.</b> Заклучок за објавување на Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните училишта од Општина Куманово за 2021 година.....	597	<b>648.</b> Заклучок за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2021 година.....	
<b>637.</b> Програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните училишта од Општина Куманово за 2021 година.....	598		
<b>638.</b> Заклучок за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на			

комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година.....			660
<b>639.</b> Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2021 година.....	599	<b>649.</b> Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2021 година.....	660
<b>640.</b> Заклучок за објавување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2021 година.....	600	<b>650.</b> Заклучок за објавување на Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина Куманово за 2021 година	660
<b>641.</b> Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2021 година.....	628	<b>651.</b> Програма за меѓународна соработка и евроинтеграции на Општина Куманово за 2021 година	710
<b>653.</b> План на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година.....	628	<b>652.</b> Заклучок за објавување на План на програми за развој на Општина Куманово за 2021 година	710
<b>654.</b> Заклучок за објавување на Буџет на Општината Куманово за 2021 година.....	716	<b>664.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп.....	715
<b>655.</b> Буџет на Општина Куманово за 2021.....	749	<b>665.</b> Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп.....	818
<b>656.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња.....	815	<b>666.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година.....	818
<b>657.</b> Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за монтажа на метални столбчиња.....	815	<b>667.</b> Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година.....	819
<b>658.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден материјал.....	815		
<b>659.</b> Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за саден			

материјал.....			819
<b>660.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување цени за вршење на дезинфекција.....	816	<b>668.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година.....	
<b>661.</b> Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за утврдување на цени за вршење на дезинфекција.....	816	<b>669.</b> Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година.....	820
<b>662.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово.....	817	<b>670.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година.....	820
<b>663.</b> Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Пазаришта“ – Куманово.....	817	<b>671.</b> Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ - Куманово за регулиран период 2021 - 2023 година.....	820
<b>672.</b> Заклучок за објавување на Решение за давање согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за пресметка на плата на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово.....		<b>681.</b> Заклучок за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година.....	821
<b>673.</b> Решение за давање согласност на Одлуката за определување на вредност на коефициент за пресметка на плата на директорот на ЈОУ - Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово.....	821	<b>682.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година.....	828
<b>674.</b> Заклучок за објавување на Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општината Куманово за 2021 година.....	822	<b>683.</b> Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за 2021 година.....	828
		<b>684.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на	



<p><b>675.</b> Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог - Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2021 година.....</p>	822	<p>Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година.....</p>	829
<p><b>676.</b> Решение за констатирање престанок на мандат на вршител на должност - директор на Јавна установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово.....</p>	823	<p><b>685.</b> Заклучок за усвојување на Програма за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово од страна на лица со посебни потреби за 2021 година.....</p>	829
<p><b>677.</b> Решение за именување на вршител на должност - директор на Јавна Установа-Општински Ученички Дом „Професор Мијалковиќ“ – Куманово.....</p>	823	<p><b>686.</b> Заклучок за објавување на Правилник за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година.....</p>	829
<p><b>678.</b> Заклучок за објавување на Правилник за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година.....</p>	824	<p><b>687.</b> Заклучок за објавување на Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година.....</p>	829
<p><b>679.</b> Правилник за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2021 година.....</p>	825	<p><b>688.</b> Заклучок за објавување на Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година.....</p>	830
<p><b>680.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година.....</p>	825	<p><b>689.</b> Заклучок за објавување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.....</p>	830
<p><b>689.</b> Заклучок за усвојување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.....</p>	827	<p><b>690.</b> Заклучок за објавување на Програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.....</p>	830
<p><b>690.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година.....</p>	831	<p><b>699.</b> Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година.....</p>	835
<p><b>700.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за финансиската</p>			

<p><b>691.</b> Заклучок за усвојување на Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2021 година.....</p>	831	<p>состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи.....</p>	835
<p><b>692.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година.....</p>	831	<p><b>701.</b> Заклучок за усвојување на Информација за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово со план за зголемување на приходи и намалување на расходи.....</p>	835
<p><b>693.</b> Заклучок за усвојување на Оперативна програма за собирање и транспортирање на комунален отпад на подрачјето на Општина Куманово во 2021 година.....</p>	832	<p><b>702.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година.....</p>	836
<p><b>694.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.....</p>	832	<p><b>703.</b> Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2021 година.....</p>	836
<p><b>695.</b> Заклучок за усвојување на Програма за зимско одржување на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2021 година.....</p>	833	<p><b>704.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програма за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година.....</p>	836
<p><b>696.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година.....</p>	833	<p><b>705.</b> Заклучок за усвојување на Програма за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2021 година.....</p>	837
<p><b>697.</b> Заклучок за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово - план“ - Куманово за период од 01.07.2020 – 30.09.2020 година.....</p>	833	<p><b>706.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Работната програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово</p>	837
<p><b>698.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јули – Септември 2020 година.....</p>	834	<p><b>707.</b> Заклучок за усвојување на Работна програма за 2021 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово</p>	838
		<p><b>708.</b> Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година.....</p>	

709. Заклучок за усвојување на Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2021 година.....	834	838
710. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година.....	838	842
711. Заклучок за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2021 година.....	839	842
712. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за 2021 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово.....	839	843
713. Заклучок за усвојување на Годишна програма за 2021 година на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово.....	840	843
714. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година.....	840	844
715. Заклучок за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Куманово за 2021 година.....	840	
716. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2020 година.....	841	
718. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Стратегијата за развој на туризмот во општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024).....		842
719. Заклучок за усвојување на Стратегија за развој на туризмот во општина Куманово, со акционен план (2020 – 2024).....		842
720. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година.....		843
721. Заклучок за усвојување на Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат во 2019 година.....		843
722. Заклучок за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година.....		843
723. Заклучок за усвојување на Информација за работата на Секторот за инспекциски надзор - Инспекторат за периодот јануари – ноември 2020 година.....		844

717. Заклучок за усвојување на Извештај 841  
за реализација на Програмата за  
урбанистичко планирање на подрачјето  
на Општина Куманово за 2020  
година.....

841